


ПИСАТЕЛОТ РИСТО СТЕФОВ – АФИРМАТОР НА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНСКИОТ НАРОД



ИСЕЛЕНИЦИ ОД КАНАДА ВО ДЕЛОТО „МАКЕДОНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ МЕРИДИЈАНИ“ ОД СЛАВЕ КАТИН

Ристо Стефов е Македонец од Канада, публицист, канадски интелектуалец, инженер по образование и сопственик на компјутерско биро, доблесен патриот, човек кој цел живот ги брани интересите и ја чува и афирира вистината за Македонија и македонскиот народ пред светската јавност.

Ристо Стефов е роден на 11 јуни 1953 година во револуционерното село Ошчима, Леринско, во Беломорска Македонија. Како последица на економско-политичките случувања во Егејска Македонија, неговото семејство се иселило од дедовкиот праг во 1965 година кога Ристо имал дванаесет години и за секогаш се населиле во демократска Канада.

Крис Срефо или Ристо Стефов, како што им е познат на Македонците е писателот кој живе и твори во Канада и кој ја афирира Македонија од античко време до денес. Тој е добро познат во македонската заедница во Торонто, а е афириран автор во македонската дијаспора и во етничка Македонија. Ристо е автор на поголем прој публикации со кои се покажа и долажа како вљувеник во историјата и вистина за македонскиот народ и етничка Македонија.

Инаку, неговото родно живописното селото Ошчима е сместено меѓу градовите Лерин и Костур близку до изворот на реката Бистрица во северо-источниот дел на Егејска Македонија. Селото се наоѓа на околу илјада метри надморска височина, помеѓу планините Бигла на север, планината Гомнуш на исток и планините Локма и Боданца на запад.

Од ова чисто македонско село има голем број познати личности во Република

Македонија и особено во Канада. Во селото Ошчима кое има своја судбина и своја историја се смета дека првите жители се доселиле од други делови на Македонија. Не се знае колку точно е старо слото, но првите информации за најстарите фамилии се од 18 век. До почетокот на 19 век три-четириесет фамилии живеа во Ошчима, чиј број на жители бил околу двеста.



Селото Ошчима

Според една легенда, на велигден селото Ошчима било нападнато од разбојничка банда која го опколила селото, го запалила и оставила многу мртви зад себе. Преживеаните селани се скриле под една карпа во поблиската шума. Тие останале цел ден под карпата и се молеле за своите животи, што според легендата им дало нова храброст и сила да продолжат да живеат во селото. И така карпата станала симбол на храброста на ошчимјаните.

Според друга легенда, пак, селото повторно било нападнато од разбојничка банда и кога бандата се враќала од опустошеното село сретнала друга банда на патот и ја посоветувала да го огради селото со зборвоите „ошче има“, па така богатото село станало познато како Ошчима.


Во биографиските податоци на Ристо Стефов се вели дека по завршувањето на средното училиште во Торонто во 1974 година, тој се запишал на четиригодишните студии на Факултетот за електротехника при Универзитетот во Торонто, каде во 1978 година се стекнува со диплома инженер за применета наука во електротехниката.

Првата работа на Ристо Стефов била во Комисијата за транспорт во Торонто. Додека уште студирал на Универзитетот бил ангажиран да помогне во компјутеризацијата на возилата на Транспортното претпријатие во Торонто. Тука спаѓало инсталирање на системи за следење на возилата и на комуникациски систем. Потоа, на Ристо му било дадено задолжение да имплементира информациски систем за одржување на возилата и разни други проекти.

Ристо Стефов и неговата сопруга ја формирале својата компјутерска фирма „СНС компјутерски систем“, преку која обезбедуваат консултативна помош, интеграција на хартвери и софтверски програми на новата микрокомпјутерска технологија.

По дипломирањето Ристо бил ангажиран од Добротворното здружение на Ошчима, едно од првите македонски асоцијации, формирано 1907 година. Тој бил во управниот одбор, потоа бил избран за претседател на оваа друштво. Исто така тој е член и на Леринското друштво за Онтарио, на кое бил и претседател, потоа на Македонското научно друштво, а е многу активен и во македонската заедница .

Инаку, друштвото "Ошчима" во минатото, па и се' до денешно време, било и е тесно поврзано со жителите од селото, а посебно на оние кои во меѓувоениот период и по Граѓанската војна во Грција, кога селото ги претрпело најголемите несреќи. Тоа развило и издавачка дејност, во чии рамки е отпечатена и монографијата за селото, како и телефонскиот именник во кој се поместени телефонските броеви и адресите на сите жители од Ошчима, без оглед на сегашното место на живеење.



Very Short History of the Macedonian People From Prehistory to the Present




Chris Stefanou

Ошчимјанецот Ристо Стефов, како што многумина го викаат стана пасиониран писател по неговото пензионирање. Исто така, во своето слободно време се вклучи во македонските активности на културата и човековите права, како што се пишување статии за македонската историја и други активности.

Во неговиот богат опус на издадени книги, едно од најзначајните научни и негово капитално дело е „Историјата на македонскиот народ од антички времиња до денес“, на „Македонски јазик“ (2008), од Скопје, за чија промоција Ристо Стефов дојде за прв пат во Република Македонија. За ова многу значајно историско дело кое содржи над 500 страници, тврд повез, рецензенти се: академик Антоније Шокљев - Дончо, по потекло од Дамбени, Костурско, Егејска Македонија и Славе Николовски-Катин од Преспа.

Оваа значајно историско дело кое за прв пат е печатено на английски јазик во Торонто е огледало на вистината за македонскиот народ и за Македонија од антички времива до денес. Книгата е поделена на 29 глави во кои се третира историскиот развој на македонскиот народ и Македонија од најпрвото македонско кралство преку издигнуватето на Македонската Империја, до денешното формирање на македонската независна, демократска ја самостојна држава - Република Македонија.

Посебен простор во книгата "Историјата на македонскиот народ од антички времива до денес" од Риста Стефов е посветен на периодот на Филип Втори Македонски и на неговиот син најголемиот од сите европски кралеви Александар Трети Македонски, кој беше најголемиот освојувач на сите времива, господарот на Азија и човекот кој ги прошири границите на Македонија до Индина.



Исто така, во ова романизирано значајно историско дело Ристе Стефов поместува опширни материјали за времето на Римската Империја, за кралицата Клеопатра, последната од големите македонски владетели, како и за воздигнувавето на христинаството на македониските простори, на чело со Јустинијан Први. Потоа, се поместени материјали за Цар Самуил, времето на Византija и Отоманска Империја. Значаен простор е даден на настаните пред и после Илинденското востание, како и за Балканските војни, како да ја трагичната поделба на Македонија.


Во делото "Историјата на македонскиот народ од антички времиња до денес", авторот Риста Стефов посветил особен простор за периодот на Македонија од 1939 до 1949 година, за Втората светска војна и Граѓанската војна во Грција, која беше фатална за македонскиот народ од Егејска Македонија. Исто така, авторот се осврнува и на егзодусот на децата-бегалци од Беломорска Македонија, како и на сегашната состојба во Република Македонија.

Книгата „Македонија - земја на легенди”, од Ристо Стефов печатена на английски јазик, а издадена од издавачката куќа „Македонска искра” од Скопје во 2010 година, пак, е дело за неговата голема љубов кон родната земја. Авторот ги опишува импресиите од првата посета на Република Македонија по четириесет и две години живеење во Канада.

Ова дело кое се однесува за неговата посета на Македонија, ќе остане тој вечно да се сеќава на се’ она што го виде и доживеа. Во исто време книгата ќе остане да биде значаен документ за бројните посети, настани, дејствија, личности, простори и звиднувања. Со своите репортерски видувања тој настојува да навлезе во суштината на македонското живеење, во вистината, слободата, иднината... Затоа, Ристо Стефов вели: „*Дојдете и посетете ја Македонија каде обичниот човек може да живее како крал*“.

Покрај делото "Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес", тој е автор и на делата: "Македонија – илустрирано издание со карти, фотографии и биографии", "Малата книга со големите грчки лаги", "Монографија за селото Ошчима", "Кратка историја за Македонија и македонскиот народ" и заедничкото дело со д-р Мајкл Серафинов "Ова земја не ја даваме", како и на „Македонија во

античко време“ и „Балканот и Македонија“, заедно со академик Антоније Шкокљев-Дончо и Славе Николовски-Катин, сите на англиски јазик.



Инаку, Македонија е и радост и тага и восхит и преокупацијата на Ристо Стефов. Тој ја напуштил својата родна земја – Македонија, меѓутоа, спомените, мислата, љубовта, тагата и патриотскиот дух кон татковината и својот народ не го напуштиле. Ваквите проникнувања на овие хоризонтили во животот на Ристо Стефов, како и сите Македонци ширум светот, ја откриваат сликата за библиската природа на древната земја на нивното потекло Македонија, сместена на балканските ветрометини.

Животната историја на Ристо Стефов е, истовремено, и скромен дел од историјата на неговото родно Ошчима, на Македонците во дијаспората, а преку нив и на нивната татковина – Македонија и на македонскиот народ. Зашто она што се случувало од исконските времиња на Филип Втори и Александар Трети - Македонски, или како што е познат Александар Велики, преку незaborавните битки на цар Самуил, до оние на Гоце Делчев, Dame Груев и сите борци пред нив и по нив, ги отсликуваат историските голготи низ кои минала Македонија, се' до нејзиното прогласување за самостојна, демократска и независна држава.

Затоа, може да се рече за доблесниот иселеник Ристо Стефов дека во неговите скромни рамки и преку неговите дела се проектира најновата фаза на македонската иселеничка историја. Тој е личност за почит и пример од кој можат и треба да се огледаат и други Македонци во двете татковини, Канада и Македонија. Делата што ги напишал и ги пишува Ристо Стефов претставуваат убав пример и патоказ на еден честит, благороден и трудолубив Македонец надвор од Македонија.

Ристо Стефов за прв пат по заминувањето во Канада се врати во родната Македонија и го посети слободниот дел, Република Македонија во 2008 година. Тоа за него беше голем предизвик, времеплов и своевидна сага за неговото интелектуално опстојување. Целиот свој живот делбата на Македонија ја свака како трагедија и погуба на македонското дело, на својот народ и на идните македонски генерации.

Затоа, тој е публицистот кој војува со перото и пишаниот збор се' со цел да ја

прикаже и афирмира вистината за Македонија и македонскиот народ во светот. Тоа го потврдува фактот дека кај него тлее убавата и правдольубива идеја за Македонија, а со своите дела за висината за Македонија се издигнува над времето во кое живее. Неговите дела, во исто време претставуваат поттик и инспирација за идните македонски генерации, особено во иселеништвото, а и пошироко во Македонија.



Пишува: СЛАВЕ КАТИН